

**МОЛБА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОЛНОМОШНО ЗА ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО**

По договор за финансиски лизинг бр. \_\_\_\_\_

**Информација за корисникот на лизинг**Назив на корисникот на лизинг \_\_\_\_\_Матичен број (Правно лице): \_\_\_\_\_ЕМБГ (Физичко лице): \_\_\_\_\_Адреса за кореспонденција

Место: \_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_

Лице за контакт:

Име и презиме: \_\_\_\_\_

ЕМБГ: \_\_\_\_\_

Мобилен телефон на лицето за контакт: \_\_\_\_\_

Друг моб. телефон: \_\_\_\_\_

Фиксен телефон: \_\_\_\_\_

Друг фиксен телефон: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

**СО СЛЕДНОТО ВЕ ИЗВЕСТУВАМ ДЕКА САКАМ ДА ГО КОРИСТАМ ЗАКУПЕНИОТ АВТОМОБИЛ ОД МЕНЕ/ ДРУШТВОТО ПРЕТСТАВУВАНО ОД МЕНЕ СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ ЗА ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ:****Информација за превозното средство:**

Марка: \_\_\_\_\_

Модел: \_\_\_\_\_

Регистрација: \_\_\_\_\_

Шасија број: \_\_\_\_\_

Боја: \_\_\_\_\_

Пополнува службеник на давателот на лизинг

Број на каско полиса: \_\_\_\_\_

Платена до: \_\_\_\_\_ ден/месец/год.

Начин на плаќање:   2 рати  4 рати

Бр. на полиса за АО: \_\_\_\_\_

Датум на издавање: \_\_\_\_\_ ден/месец/год.

**НАДВОР ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА ДРЖАВАТА:**

Во следните држави: \_\_\_\_\_

**ЗА ПЕРИОД:**

Од: \_\_\_\_\_ ден/месец/година

До: \_\_\_\_\_ ден/месец/година

**АВТОМОБИЛОТ ЌЕ БИДЕ УПРАВУВАН:**Лично од мене \* Ополномоштено лице од мене: 

\* Давам согласност од името на друштвото претставувано од мене (правно лице)/ од мене погоре опишаниот автомобил да биде управуван и одржуван во странство за погоре утврдениот период од ополномоштено лице.

**Информација за лицето кое ќе го управува автомобилот во странство / ополномоштено лице:**Име и презиме: \_\_\_\_\_ЕМБГ: \_\_\_\_\_Број на пасош: \_\_\_\_\_Важечки до: \_\_\_\_\_ ден/месец/год.Постојана адреса:

Место: \_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_

Врска со корисникот на лизинг

Моб. телефон: \_\_\_\_\_

Копија од пасош: Копија од лична карта: Копија од возачка дозвола: 

Датум:

Потпис на корисникот на лизинг: \_\_\_\_\_ (печат на правното лице)

Пополнува службеник на давателот на лизинг

Проверил: \_\_\_\_\_ (потпис)

Име и презиме на службеник: \_\_\_\_\_

Датум на проверка: \_\_\_\_\_